

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАКЛУЧОЦИТЕ

од Првата (конститутивна) седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество
одржана на 15.9.2021 година

| Заклучоци | Статус на реализација |
|--|--|
| 4. Номинирање на пет претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации | |
| Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат да го повтори јавниот повик за учество на два претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации. | На 17.9.2021 год. на www.nvosorabotka.gov.mk објавен е Јавен повик за учество на два претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации. Во утврдениот рок, 30.9.2021 год., пристигната е една пријава. |
| 6. Подготовка на нова Стратегија на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024 (за информирање) | |
| Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество препорача Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат да организира јавни консултации преку www.nvosorabotka.gov.mk по нацрт текстот на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024 што ќе го утврди Работната група, по разгледување и соодветно постапување по препораките од експертите на проектот „Техничка поддршка за унапредување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“, финансиран од Европската унија. По завршување на процесот на консултации со граѓанските организации, Предлог-Стратегијата и Акцискиот план да се достават за разгледување на седница на Советот. | Работната група за изработка на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024, одржа состанок на 7.10.2021 год. Договорен беше дополнителен рок за доставување на конкретни забелешки до 14.10.2021 год. што беа вградени во текстот. Нацрт-Стратегијата и Акцискиот план се објавени на www.nvosorabotka.gov.mk за консултации со граѓанските организации во периодот од 22.10 до 10.11.2021 год. Известување за консултативниот процес е објавено и на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР). Добиени се предлози од 5 граѓански организации, што се разгледани на состанок на Работната група, одржан на 12.11.2021 год. |